

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ **за усвојување на приговор**

1. Приговорот на Андреја Пенев од Кисела Вода УП2 бр. 09-156/20 од 9 септември 2020 година против висината на фактурата број 1099717059-0 од 17 мај 2020 година за потрошена електрична енергија за периодот од 11 април 2020 година до 11 мај 2020 година, во износ од 3.554,00 денари ДЕЛУМНО СЕ УСВОЈУВА.
2. Електродистрибуција да овозможи исплата на износот на сметката од точка 1 на ова решение на две рати.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Андреја Пенев од Кисела Вода до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 бр. 09-156/20 од 9 септември 2020 година против висината на фактура број 1099717059-0 од 17 мај 2020 година, за потрошена електрична енергија за периодот од 11 април 2020 година до 11 мај 2020 година, во износ од 3.554,00 денари, издадена од ЕВН ХОМЕ ДООЕЛ Скопје Друштво за обезбедување на универзална услуга за снабдување со електрична енергија (во понатамошниот текст: ЕВН ХОМЕ).

ЕВН ХОМЕ во одговор на приговорот наведе дека со отчитување на броилото на 11 април 2020 година, состојбите се порамнети и со тоа е изготвена фактурата за периодот од 11 април 2020 година до 11 мај 2020 година. Отчитување е извршено и на 10 септември 2020 година при што е потврдено дека состојбите со кои се изготвени претходните фактури се веќе надминати, па поради тоа нема основ да се изврши корекција на предметната фактура.

На 8 октомври 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 бр. 09-156/20 од 9 септември 2020 година со прилог:
 - Фактура за период 11.04.2020-11.05.2020 бр. 1099717059-0 од 17 мај 2020 година
2. Одговор на Приговор од 14 септември 2020 година.

На 9 октомври 2020 година Регулаторната комисија за енергетика се обрати до Електродистрибуција со барање за достава на дополнителна документација сите фактури за електрична енергија од месец јули се до последно издадената.

Електродистрибуција на 15 октомври 2020 година достави одговор со прилог:

- Фактура бр. 1101567206-3 од 17 јули 2020 година за период 10.06.2020-10.07.2020
- Фактура бр. 1102416198-5 од 17 август 2020 година за период 11.07.2020-14.08.2020
- Фактура бр. 1103262531-4 од 17 септември 2020 година за период 15.08.2020-10.09.2020

Од приложените докази и изнесените наводи се утврди дека фактурата е изготвена соодветно врз основа на отчитувањето на 11 април 2020 година и нема основ за корекција на фактурата, но имајќи го во предвид износот на фактурата, кој е повисок од вообичаените износи на фактурите за тоа мерно место, Регулаторната комисија за енергетика одлучи делумно да го усвои приговорот и да го задолжи ЕВН ХОМЕ да овозможи плаќање на фактурата на две месечни рати.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр. 09-156/20
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски